

OptiAir

ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ



ОДЛИЧНА ПРЕДНОСТ

Јонизатор

ОДЛИЧНА ЕФИКАСНОСТ

**Ги отстранува
непријатниот
мирис,
прашината и
бактериите**

СУПЕР РАБОТА

Тајмер

ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ

OptiAir 203 M

Денес, загадувањето на воздухот е голем проблем и ако не можеме да влијаеме врз квалитетот на воздухот во надворешната средина, можеме да се погрижиме да имаме чист воздух во нашиот дом, стан, канцеларија...

Прочистувачот на воздух од Gorenje прочистува до 99.9% од несакани честички во воздухот. Повеќеслојниот филтер ги отстранува непријатниот мирис, бактериите и прашина.



Тајмер

Тајмерот осигурува дека прочистувачот автоматски ќе се исклучи (1-2-4-8 часа), со давање сигнал со звучен аларм.



ЛЕД-индикатор

ЛЕД-индикаторите овозможуваат подобар преглед на работата на прочистувачот.



Индикатор за чистење на филтерот

По 720 часа работење, една светилка покажува дека е потребно да се исчисти филтерот. Кога прочистувачот работи на највисоко ниво на вентилација, предупредувањето се појавува по 480 часа.

Филтрирање:

• Предфилтер

Предфилтерот ги задржува поголемите честички од прашина, влакната од миленичињата и другите алергени во воздухот.

• ХЕПА филтер

Хепа филтерот со висока густина отстранува до 99.95% од честичките во воздухот, вклучувајќи ги поленот и јајцата на паразитите, што е суштинско за оние кои патат од астма или алергени. Сиот воздух што се влива од страна на прочистувачот поминува низ хепа филтерот каде што прашина и честичките од нечистотија се задржуваат од материјалот од којшто е изработен филтерот и таму се собираат.

• Антибактериско филтрирање

Со употреба на апаратот, ќе има помалку бактерии во собата, што има позитивно влијание врз здравјето и врз благосостојбата.

• Филтрирање на мирисот

Прочистениот воздух не е само чист, туку исто така без непријатни мириси.

• Активен карбонски филтер

Карбонските филтри содржат стотина активни карбонски гранули што се топлотно третирали и создаваат мрежа од мали канали кои успешно ги задржуваат несаканите делови.

• Јонизатор

Јонизаторот емитува електричен полнеж кон честичките од прашина, кои потоа се филтрираат.



Тивко работење

Работењето на прочистувачот е речиси целосно тивко и невознемирувачко за корисникот, само 25 dB.



Вентилатор со 4 нивоа

Прочистувачот на воздух има 4 брзини на вентилаторот (ниска, средна, висока, турбо).



ХЕПА-филтер

ХЕПА-филтерот отстранува до 99.95% од честичките од воздухот, вклучувајќи ги поленот и јајцата на паразитите.

Вдишувањето чист воздух ни овозможува да се чувствуваме подобро и тоа има влијание врз нашата продуктивност. Почистувачот на воздух особено треба да го користат луѓето што имаат проблеми со дишењето и оние кои се алергични на прашина. Апаратот ги отстранува несаканите хемиски честички, вирусите и алергените.



Хепа филтер

МОДЕЛНА ОЗНАКА		OptiAir 203 M
Код на производот		680755
Енергија за напојување	V-Hz-Ph	220-240, 50, 1Ph
Влезна моќ	W	50
Филтрација		3-нивоа
Тајмер	h	1-2-4-8
Нивоа на вентилаторот		4
Турбо модул		ДА
Индикатор за чистење на филтерот		ДА
Тежина и димензии		
Димензии (ШxВxД)	mm	325 x 175 x 500
Тежина	kg	6,6
Опфат при користење	m ²	20

Горење Доеел Скопје

Бул. Партизански одреди бр. 99 | Скопје | Македонија | тел. 02/3062 199

Бул. Видое Смилевски Бато бр. 26 | Скопје | Македонија | тел. 02/2448 880

gorenje@gorenje.com.mk | www.gorenje.com.mk